

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 2061.

Врз основа на член 90 и 91 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одржана на 13.10.2006 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА И РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТЕЊЕ НА БЕРЗА

Член 1

Со Правилникот за содржината и роковите за поднесување на извештаи за работење на берза се утврдуваат содржината на извештаите за работење на берза и роковите за нивно поднесување (во натамошниот текст: Правилник).

Член 2

Берзата доставува дневни, неделни и месечни извештаи за своето работење до Комисијата за хартии од вредност.

Член 3

Дневниот извештај за работење, берзата го доставува до Комисијата за хартии од вредност во писмена и електронска форма.

По завршувањето на дневното тргување и по сумирањето на податоците од тргувањето, берзата, истиот ден го доставува до Комисијата за хартии од вредност извештајот од став 1 од овој член.

Член 4

Дневниот извештај содржи:

1. Назив на берзата која го доставува дневниот извештај за работа;
2. Број и датум на дневниот извештај;
3. Детални податоци за тргување со хартиите од вредност на сите пазарни сегменти на берзата во текот на денот на тргување, вклучувајќи:
 - просечна цена на тргување на секоја хартија од вредност;
 - најдобрата куповна и продажна цена на хартијата од вредност;
 - максималната и минималната цена на хартијата од вредност;
 - последната цена на хартијата од вредност;
 - прометот остварен со секоја тргувана хартија од вредност;
 - процентуална промена на просечната цена на хартијата од вредност во тековниот ден во однос на постигнатата просечна цена од претходниот ден на тргување;
 - вредност на индексите на берзата според последните цени на хартиите од вредност вклучени во соодветниот индекс;
 - процентуална промена на индексите на берзата во тековниот ден во однос на претходниот ден на тргување и
 - вкупен промет остварен на сите пазарни сегменти на берзата.

Член 5

Неделниот извештај за работењето, берзата го доставува до Комисијата за хартии од вредност во писмена и електронска форма последниот ден на тргување од работната недела за која се однесува извештајот.

Член 6

Неделниот извештај содржи:

1. Назив на берзата која го доставува неделниот извештај за работа;
2. Број на неделниот извештај со наведување на периодот;
3. Деталните податоци од оствареното тргување со хартиите од вредност на сите пазари на берзата во текот на неделата, вклучувајќи:
 - пондерирана просечна цена на тргување на секоја хартија од вредност со која се тргувало во текот на неделата, не вклучувајќи ги блок трансакциите;

- просечна цена на тргување на секоја хартија од вредност, не вклучувајќи ги блок трансакциите;
- номиналната вредност на секоја хартија од вредност со која се тргувало во текот на неделата;
- максималната и минималната постигната цена на хартијата од вредност со која се тргувало во текот на неделата;
- вкупен број на реализирани трансакции со секоја хартија од вредност со која се тргувало во текот на неделата;
- вкупна вредност на реализираните трансакции со секоја хартија од вредност со која се тргувало во текот на неделата;
- број на истргувани хартии од вредност по издавач;
- број на денови на тргување со секоја хартија од вредност со која се тргувало во текот на неделата;
- вкупен промет остварен на сите пазарни сегменти на берзата во текот на неделата.

Член 7

Месечниот извештај за работењето, берзата го доставува до Комисијата за хартии од вредност во писмена и електронска форма на крајот од месецот, за кој се однесува извештајот.

Член 8

Месечниот извештај содржи:

1. Назив на берзата која што го доставува месечниот извештај за работа;
2. Период (месец и година) за кој се доставува извештајот;
3. Остварен приход по видови работи кои ги извршува берзата, согласно судската регистрација и Решението за основање и работа на берзата, издадено од Комисијата за хартии од вредност и тоа:
 - 3.1. Остварени приходи од котација на хартиите од вредност;
 - 3.2. Остварени приходи од сите видови трансакции со хартиите од вредност;
 - 3.3. Остварени приходи по основа на давање услуги на учесниците на берзата;
 - 3.4. Остварени приходи по други основи.
4. Број на котирани акционерски друштва на берзата;
5. Новокотирани акционерски друштва/хартии од вредност во извештајниот период;
6. Број на акционерски друштва кои се исклучени од котација поради неисполнување на критериумите од Правилникот за котација на хартии од вредност;
7. Податоци за состојбата и одржувањето на основната главнина на берзата за извештајниот период;
8. Други податоци кои Комисијата за хартии од вредност и берзата ќе оценат дека се релевантни за извештајниот период.

Член 9

Во рамките на дневните, неделните и месечните извештаи за работењето на берзата, берзата задолжително доставува податоци поодделно за сите блок трансакции пријавени на берзата во периодот на кој се однесуваат извештаите.

Член 10

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 11

Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Упатството за содржината на месечниот извештај на берзата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/03).

Бр. 03-2178/1
13 октомври 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.